



## ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ ВО ЧЕСТ НА Доцент АНТОН РОП



### Почитувани професори, научни работници, истражувачи, драги колеги,

**Организацискиот одбор на  
Зборникот на трудови во чест на  
доцент Антон Роп, прв Декан на  
Факултетот за безбедност- Скопје,  
има чест и задоволство да Ве повика  
да изработите и доставите научни и  
стручни трудови.**

Трудовите треба да се на македонски  
или на англиски јазик, а апстрактот и на двата  
јазици.

Трудовите да бидат од областите на  
Криминалистичката техника и форензиката.

Авторите треба да ги почитува  
следните стандарди:

#### Упатство за техничко пишување на трудовете

##### Текст

Times New Roman, големина на букви 11 pt., 1.5  
проред (justified), 20000 - 30000 карактери (со празни  
места) со следниве маргини:

Горна: 2,5 cm; Долна: 2,5 cm; Лева: 3 cm; Десна: 3 cm

##### Структура на текстот

Насловите на поглавјата и поднасловите треба да  
бидат напишани со здебелени букви со големина 14 pt.

##### На пример:

- 1 Introduction
- 2 Chapter 1
  - 2.1 Section 2
    - 2.1.1 Subsection 3
- 3 Conclusion
- 4 References

##### Табели и прикази:

Табели: насловот е над табелата, 10 pt големина на  
буквите, здебелени букви, (justified), 1.5 проред,  
нумерирани по редослед во текстот (Table 1, Table 2,  
etc.),

\*На пример: Table 1: Heading (Source: Example,  
2011)

Прикази: насловот е под табелата, 10 pt големина на  
буквите, здебелени букви, (justified), 1.5 проред,  
нумерирани по редослед во текстот (Figure 1, Figure 2,  
etc.)

На пример: Figure 1: Heading (Source: Example,  
2011)

#### Цитирање и референци:

Цитирањето треба да биде според АРА стилот.

#### Важни датуми:

- Доставување на апстракти  
15.10.2017
- Одговор за прифаќање на апстракти  
25.10.2017
- Доставување на трудовите  
10.12.2017
- Одговор за прифаќање на трудовите  
30.01.2018

#### Организациски одбор

- Проф д-р Борис Мурговски
- Проф д-р Злате Димовски
- Проф д-р Марина Малиш Саздовска
- Проф д-р Марјан Николовски
- Проф д-р Светлана Николовска
- Доц. д-р Љупчо Тодоровски
- Доц. д-р Ице Илијевски

- Доставување на материјали на e-mail:  
**zbornik2017@fb.uklo.edu.mk**